

П О Л Н О М О Ш Н О
За учество на Годишно Собрание на Цементарница УСЈЕ АД Скопје
со дадени инструкции за гласање

Јас долупотпишаниот/та _____ со ЕМБГ _____, во својство на _____ на _____ (назив на правното лице) го/ја ополномоштувам _____ со ЕМБГ _____, во име на друштвото да учествува на седницата на Годишното Собрание на **Цементарница УСЈЕ АД Скопје** кое ќе се одржи на ден 25.05.2021 година (вторник), во седиштето на Друштвото на ул. Борис Трајковски бр. 94 Скопје со почеток во 11:00 часот и полноважно да гласа за точките од дневниот ред со сите акции издадени од Цементарница УСЈЕ АД Скопје кои се сопственост на друштвото на денот на одржување на седницата на Собранието, согласно следните инструкции:

1. Процедурален дел (Избор на Претседавач и бројач на гласови); _____
2. Донесување на Одлука за одобрување на ревидираните Годишна сметка, Финансиски извештаи (поединечни и консолидирани) и Извештајот за работењето на Друштвото за 2020 година _____
3. Донесување на Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на Директори за 2020 година _____
4. Донесување на Одлука за распределба на добивката остварена по Годишната сметка и Финансиските извештаи за 2020 година _____
5. Донесување на Одлука за одобрување на зделки со заинтересирани страни; _____
6. Донесување на Одлука за именување на Ревизор на Годишната сметка, Финансиските извештаи (поединечни и консолидирани) и Извештајот за работењето на друштвото за 2021 година; _____
7. Донесување на Одлука за разгледување и одобрување на извештајот за работењето на Службата за внатрешна ревизија за 2020 година, _____
8. Донесување на Одлука за избор на Неизвршен член на Одборот на директори на Цементарница УСЈЕ АД Скопје _____
9. Донесување на Одлука за верификација на Одлуката на Одборот на директори за распределба на аванс на дивиденда за периодот јануари-септември 2020 година _____

- **Во празните полиња се внесува ЗА/ПРОТИВ/ВОЗДРЖАН.**

Инструкции за гласање од акционерот до овластеното лице
(лицето на кое му е дадено полномошното):

Јас акционерот _____ му наложувам на овластеното лице да гласа за горенаведените одлуки како што е заокружено.

Давател на полномошно

(потпис на законски застапник на друштвото и
печат на друштвото)

* Изјавувам дека изречно сум согласен Цементарница УСЈЕ АД Скопје да ги собере и обработува моите лични податоци кои ги поднесувам преку овој формулар, а заради остварување на правата и обврските кои произлегуваат од акциите кои ги имам во Цементарница УСЈЕ АД Скопје. Разбирам дека имам право на пристап и измена и/или исправка и да доставам прашања во врска со моите лични податоци до Цементарница УСЈЕ АД Скопје.